



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото кинотоводство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 3 јули 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 27

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,90 динари. Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дина. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта: Фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 61-732, Продавна служба 61-671.

336.

Врз основа на членот 175 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и Просветно-културниот собор од 21 јуни 1968 година, донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

Настојувањата на нашата општествена заедница, физичката култура да се развива во согласност со потребите на младината и работните луѓе, дадоа извесни резултати. Најголем број училишта спроведуваат настава по физичко воспитување. Во Југословенската народна армија систематски се работи на подигањето физичките способности на нејзините припадници. Во одделни спортски гранки остварени се резултати забележани и на меѓународни натпревари. Зголемен е бројот на објектите за физичка култура, а се постигна напредок и во производството на спортска и за физичкото воспитување потребна опрема. Младината и работните луѓе покажуваат сè поголемо интересирање за разни видови физичка култура. Под влијание на општествената реформа постепено проникнува современо сфаќање за улогата и значењето на оваа општествена дејност, а во неа се развиваат самоуправните процеси и јакнее борбата против разни деформации и недостатоци.

Иако се ова значајни успеси, состојбата на физичката култура на народот не е задоволителна. Свеста за неопходноста од физичка култура во современите услови на трудот уште не е доволно развиена. Во повеќето училишта недоволни се условите за физичко воспитување кое е, по концепција, недоволно интензивно и неприспособено кон потребите на децата и младината. Во пораст се телесните деформитети кај училишната младина и процентот на младичите што не се способни за служба во Армијата. Посебно загрижува прераното опаѓање на физичките способности кај генерациите постари од 25 години. Истовремено се намалува бројот на спортските организации и нивните членови, особено од редовите на младината, за што придонесуваат и самите организации ограничувајќи го своето дејствување само врз членовите што можат да ги афирмираат со добри спортски резултати. Во таквите услови стихиски се јавува професионализмот во некои гранки на спортот следен од појавите што не се во согласност со системот на доход и неговата распределба.

Во изминатиот период заради развиток на физичката култура општествено-политичките заедници и други фактори донесуваа низа одлуки и мерки, но поради недоволната грижа за нивното спроведување тие останаа без поголеми вистински резултати, зашто со општествените планови, особено на комуните, физичката култура уште не го доби вистинското место, а програмите за нејзиниот развиток не се доволно засновани врз потребите на граѓаните. Истата положба физичката култура ја имае и во повеќето работни организации. Причините за ваквите појави се, во прв ред, во несфаќањето дека физичката култура е денес дел од секојдневниот живот на работните луѓе и младината и дека тие ја

имаат главната улога во нејзиниот развиток, како и во недоволната организираност на ова подрачје.

Поради тоа во наредниот период е потребен единствен напор на одговорните и заинтересираните општествени фактори состојбата на физичката култура на народот да се усогласи со потребите и развитокот на нашето општество, за и резултатите во оваа област да бидат адекватни на општествените вложувања.

За таа цел Сојузната скупштина констатира:

I

Во современите животни и работни услови физичката култура сè повеќе станува секојдневна потреба на човекот. Новите самоуправни односи имплицираат развивање на интелектуалните, моралните и физичките способности на секој човек што се адекватни на неговото општествено суштество и неговото место и улога во општествениот живот. Поради тоа изградувањето на сестраната личност и развивањето на нејзините креативни способности треба да биде и цел на современата концепција за физичката култура и задача на сите свесни општествени сили. Порастот на личниот и општествениот стандард го зголемува интересот и можноста на човекот тој во играта, спортот, гимнастиката и туризмот да го потврдува своето творештво, да ги развива физичките способности и да остварува порадосен личен живот. Со таква своја содржина физичката култура добива вистинска хуманистичка и општествена смисла.

Ваквата концепција за физичката култура може да се оствари ако младината и работните луѓе, како самоуправувачи, се залагаат за создавање потребни услови во своите работни организации, училишта, месни заедници и комун, во градот и во селото. Развитокот на физичката култура врз такви основи претставува прворазредна задача на нашето време. Затоа извршувањето на оваа задача е обврска и на сите заинтересирани општествени фактори, а особено на оние организации што непосредно дејствуваат за остварување на општествените цели во оваа област.

1. Училиштата и другите установи за образование и воспитување се одговорни за физичкото воспитување на децата и младината како составна компонента на образованието и воспитувањето. Должноста е на секое училиште на своите ученици да им дава спортско образование во согласност со потребите на културниот човек, да развива во нив трајни навики за физичка култура и да ги оспособува самостојно да го користат тоа во секојдневниот живот.

Поради тоа е нужно физичкото воспитување во училиштата да се стори поактуелно и поефикасно и да не се спроведува само во наставните часови и во други класични форми на школска работа, туку и во воннаставните активности, а програмите на физичкото воспитување да се усогласат со современата концепција за физичката култура и со потребите и можностите на учениците. Работата на ученичките организации за физичка култура треба да се омасови и подобро да се организираат училишните спортски натпревари.

Сите самоуправни организации, заедниците на образованието и заедниците на училиштата, училишните центри и работничките универзитети, ор-

ганизациите за физичка култура и месните заедници, треба да им помогнат на училиштата оваа задача да ја извршат и за соработката да ги заинтересираат и родителите на учениците. Од особено значење е заедниците на образованието да им обезбедуваат на училиштата и другите образовни установи материјални услови и кадри за остварување на современи програми за физичко воспитување.

Со цел за сè пошироко опфаќање на младите генерации неопходно е физичкото воспитување да се прошири и на децата од претшколска возраст, со ангажирање на родителите, работните организации и месните заедници. Физичкото воспитување треба да се воведи и во високошколските установи како составен дел на нивниот образовно-воспитен процес.

2. Работните организации се значаен фактор во остварувањето на општествените цели во областа на физичката култура. Затоа со законот е разработена нивната уставна обврска да создаваат услови за развој на физичката култура и да ги помагаат иницијативите на работниците за физичко вежбање. Овој општ интерес, повеќе одошто до сега, треба да биде непосредно изразен и конкретизиран во статутите и другите самоуправни акти на работните организации за да се пристапи, спрема специфичните услови и потреби, организирано и со помош од стручњаци, кон изработка на програми за остварување на овие цели.

Нашiot општествено-економски систем дава сè поповолни услови слободното време на работните луѓе да се збогатува со нови, современи содржини и со различни форми на физичката култура, што ќе се одрази позитивно и врз нивната продуктивност на трудот.

Во таквите услови треба порешително да дојде до израз влијанието на работните луѓе — самоуправувачи — во работните организации да се остварува и во областа на физичката култура политика што им одговара на нивните потреби. Здружените производители со својата општествена и економска положба сè повеќе ќе бидат иницијатори на развојот на физичката култура и во месната заедница и во комуната. А за тоа можат да придонесат особено синдикалните и младинските организации.

3. Општествените организации за физичка култура, како доброволни здруженија на граѓаните, се фактори кои можат во иднина значително повеќе да придонесат за остварување на општествените цели во областа на физичката култура на народот. Овие организации, во согласност со интересите на своите членови, треба да го организираат задоволувањето на потребите на граѓаните од физичка култура, и понатаму да одгледуваат и поттикнуваат врвни спортски достигнувања. Поради тоа е од посебно значење овие организации во иднина порешително да се ориентираат кон побројно опфаќање на граѓаните, а особено на младината, и да пронаоѓаат поефикасни форми на соработка со училиштата, работните организации, Југословенската народна армија и месните заедници. Овие организации треба да го усогласат своето работење со новите општествено-економски услови, да ги демократизираат своите внатрешни односи и врз основа на своите програми и натаму да ги користат, покрај сопствените приходи, и општествените средства за дејности на физичката култура.

4. Во последно време покрената е иницијатива за основање поголем број специјализирани установи (спортски центри, стадиони и сл.), кои на принципот на доход даваат стручни услуги во областа на физичката култура. Досегашните искуства покажуваат дека овие форми треба и понатаму да се развиваат како форми на специфична општествена служба, особено во градските и индустриските населби.

5. Југословенската народна армија треба и понатаму да придонесува за развојот на физичката култура на народот. Физичкото воспитување прет-

ставува, во процесот на борбената подготовка на припадниците на Армијата, значајно средство што ги развива телесните способности, создава навики за систематско телесно вежбање и изградува активности по физичка култура во средините во кои тие живеат и работат. Одгледувањето на физичката култура во Армијата има посебно значење и затоа што обезбедува континуитет помеѓу физичкото воспитување во училиштата и активното занимавање со физичка култура во работните и општествените организации. Кадрите на Армијата и понатаму треба да бидат двигатели на разни форми на физичка култура во средините во кои живеат, а нејзините објекти и опрема за физичка култура можат да послужат и како материјална основа за овие активности и во комуните и обратно. Соработката и натпреварувањата помеѓу припадниците на Армијата и младината во комуните во иднина треба уште повеќе да се одгледуваат.

6. Наспоредно со наведените институционални форми на физичка култура, мошне е значајно да се поттикнува и проширува слободното и неформално занимавање со одделни нејзини дејности заради активен одмор и разонода. Во одделни средини тие форми дадоа забележани резултати (смување, планинарење, пливање, веслање, лизгање и сл.), па во иднина треба уште повеќе да се спомагаат и организираат. Спортските, туристичките, угостителските и сообраќајните организации треба да го согледаат својот економски интерес во подигањето на рекреациони објекти, во обезбедувањето превоз на групи граѓани и во други активности што придонесуваат работниот човек подобро да го користи своето слободно време. И за овие активности е потребно, пошироко отколку досега, да се вклучуваат соодветните стручњаци.

II

Материјалните проблеми во физичката култура и понатаму се актуелни. Затоа во иднина треба да се настојува нејзиниот развој и дејностите да се финансираат од изворите што ќе ги поврзуваат со порастот на општествената материјална база и националниот доход.

Средствата од личните доходи на граѓаните треба сè повеќе да служат за нивните потреби и во областа на физичката култура. Како членови на спортски и други организации или на друг начин собрани во вршење на одделни спортски активности, граѓаните обезбедуваат соодветни средства во вид на членарина, самопридонес, доброволни прилози, плаќање влезни билети и слично.

Извор на средствата за физичка култура се и соодветните фондови на работните организации, особено во создавањето услови за развој на физичката култура на нивните работници. Од гледиштето на подигањето продуктивноста на трудот тие давања можат да се сметаат како и секоја друга инвестиција.

И во иднина за развојот на физичката култура треба да се бараат и автономни извори на приходи. Досегашните придонеси на ваквите извори (спортска прогноза и др.) покажуваат дека можат да се побараат и други можности што ќе ги покриваат работните луѓе да вршат вложувања во развојот на материјалната основа на физичката култура.

Буџетите на општествено-политичките заедници, фондовите на заедниците на образованието, средствата за развојот на туризмот, фондовите на детската заштита, фондовите за уредување на градско земјиште и комуналните и други соодветни фондови и понатаму остануваат значајни извори на средства за финансирање на дејностите и за развојот на физичката култура, во согласност со општествените планови. Таква улога треба сè повеќе да добиваат и фондовите на здравственото и социјалното осигурување.

Меѓутоа, на физичката култура треба да ѝ се отвори можност за користење и на кредитни сред-

ства, особено кога е во прашање проширување на нејзината материјална основа.

Од особено значење е општествените средства за физичка култура во иднина да се даваат на демократска основа и за тоа да одлучуваат самоуправните органи. Тоа, покрај другото, ќе го гарантира порационалното трошење на овие средства и ќе придонесува во оваа област да се развиваат нови општествени односи.

III

Општествено-политичките заедници, во рамките на правата и обврските утврдени со Уставот, создаваат услови за развиток на физичката култура и, во согласност со општествените планови, обезбедуваат соодветни средства. Тие ги покренуваат и помагаат иницијативите на граѓаните и на работните и други организации да ги здружуваат своите средства со средствата на општествено-политичката заедница во посебни фондови за развиток на физичката култура.

Во тоа посебна улога има општината. Нејзините задачи во оваа област непосредно се поврзани со потребите и правата на нејзините граѓани. Општината е најпогодна заедница која со своите општествени планови може конкретно да го насочува развитокот на физичката култура во согласност со можностите и потребите на граѓаните и работните и други организации. Како на форми на самоуправување, на градските и селските месни заедници неопходно е да им се обезбедува полно влијание при планирањето развитокот на физичката култура и остварувањето на усвоените програми. Во современите услови се истакнува обврската на општината таа да го обезбеди, во соработка со заедницата на образованието, физичкото воспитување во училиштата и во другите образовно-воспитни установи. Активностите на општината во тој поглед можат да влијаат и врз расположението на работните организации при создавањето услови за физичка култура на запослените.

Републиките, пред сè, ги поттикнуваат и ги помагаат општините во извршувањето на задачите во областа на физичката култура, а со своите општествени планови и други акти го обезбедуваат и усогласуваат развитокот на физичката култура на својата територија. Републиките непосредно се грижат за работите од општ интерес, како што се: образование на стручни кадри и организирање на научноистражувачката работа, а според потребата, учествуваат во изградбата на објекти од пошироко општествено значење. Големо значење имаат и соодветните активности и советувањата на нивото на републиките, меѓурегионалните натпреварувања, натпреварувањата со странски организации и слично.

Во понатамошната изградба на општествено-економскиот систем, федерацијата го поттикнува создавањето на условите за стабилен развиток на физичката култура во републиките, комуните и работните организации, како и изградувањето на самоуправните односи во оваа област. Федерацијата треба и понатаму да ги обезбедува општите услови за физичка култура во Југословенската народна армија, да учествува во финасирањето на меѓународните спортски активности во кои учествува Југославија и да учествува во финасирањето на научноистражувачката работа од интерес за целата заедница. На нивото на федерацијата сè поголемо значење имаат различни советувања, договори, размена на искуства и други слични активности.

IV

Современата концепција за физичката култура ги поставува и следните проблеми:

1. Остварувањето на општествените задачи во областа на физичката култура ќе зависи во голема мера и од бројот и квалитетот на работата на стручните кадри, од нивното усовршување и подобро користење. Затоа е потребно да се усогласи приливот на овие воспитувачи на младина и да се обезбеди да се подобрува нивното стручно-педа-

гошко ниво. Меѓутоа, и во иднина треба широко да се ангажираат аматерските стручни работници, кои и досега даваа значителен придонес за развитокот на физичката култура на народот.

2. Здравствената служба во рамките на својата дејност, заради јакнење на телесниот развиток и физичките способности на народот, активно соработува со организациите за физичка култура и со нив систематски ја следи состојбата и проблемите на тоа подрачје. Освен тоа треба да се согледа можноста да се оствари специфична здравствена заштита и на оние лица што се занимаваат со определени видови физичка култура. Исто така е нужно да се утврдат минималните хигиенско-санитарни услови за објектите на физичката култура.

3. Првните спортски остварувања, покрај афирмација на поединците, претставуваат и придонеси кон општиот културен развиток и меѓународната соработка во кои учествува и нашата земја. Бидејќи постигањето на вакви остварувања бара големи напори на поединци и нивно полно ангажирање, неопходно е на нив да им се обезбеди оспособување за соодветни занимања и во тоа да им се помага со стипендии, кредити и на друг погоден начин. Работните организации и општествено-политичките заедници треба да ги помагаат врвните спортски остварувања со општествените средства со кои управуваат.

4. Професионализмот кај нас се појави и се развива без јасни ставови за неговото место во општествено-економскиот систем. Затоа, професионализмот не е прецизно дефиниран ниту во спортските организации во кои живее. Факторите што материјално овозможуваат да се појави професионализмот не вложуваат напори што и во таквата дејност да дојде до израз општествениот принцип за доходот и неговата распределба. Од тие причини дојдоа до израз различни негативни појави. Поради тоа е неопходно професионалното занимавање со спорт да се вклучи во системот, да се овозможи здобивање со доход по пат на вршење овие дејности и да се утврдат обврските на професионалните спортисти и нивните организации согласно со принципите што важат за останатите работни луѓе. Во согласност со општите прописи организациите што собираат професионални спортисти треба да се организираат како своевидни работни организации и со своите самоуправни акти поблиску да го регулираат своето работење.

5. Бидејќи објектите претставуваат за физичката култура еден од основните услови на развитокот, неопходно е во урбанистичките планови, а со соработка на стручњаци за физичка култура, навремено да се обезбедуваат соодветни површини и да се утврдат технички нормативи за нивната изградба и одржување. Овие објекти според својата намена треба да бидат материјална основа на физичката култура на народот, особено ако се градени со општествени средства. Во согласност со општите прописи, на работните луѓе запослени на овие објекти треба да им се обезбеди самоуправување, а нивните работни заедници да се насочуваат да дејствуваат и како иницијатори и организатори на различни активности во областа на физичката култура. Неопходно е да ѝ се посвети поголемо внимание и на добрата опрема на овие објекти, како и на производството и прометот на спортските реквизити.

6. Научноистражувачката дејност во областа на физичката култура е еден од суштествените услови на успешниот развиток. Работните организации што ги вршат овие дејности (заводи, високи школи за физичка култура и други научни и стручни установи) треба поактивно да се вклучат во проучувањето на проблемите во областа на физичката култура и да се оспособат и специјализираат за овие задачи. Исто така потребно е да се утврдат подолгорочни програми на овие дејности и да се вклучат во општиот систем за финансирање на научноистражувачката работа.

V

Утврдувајќи ги овие ставови за местото и улогата на физичката култура на народот во сегашните услови, Сојузната скупштина смета дека за нивното спроведување и создавање соодветни програми за развој на физичката култура се неопходни полно ангажирање на работните луѓе и младина и сестрана активност и меѓусебна соработка на сите заинтересирани фактори, вклучувајќи ги тука и средствата на јавните информации.

За таа цел Сојузната скупштина се обрнува до Сојузот на младината на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, заедниците на образованието, сите работни и самоуправни организации и организациите за физичка култура — да придонесат за остварување на оваа резолуција.

Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни органи ќе се грижат за спроведувањето на оваа Резолуција и за нејзиното извршување повремено ќе ја известуваат Сојузната скупштина.

Сојузна скупштина

АС бр. 998
22 јуни 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина
Милентие Поповиќ, с. р.

Претседател
на Просветно-културниот
собор,

Ѓуро Кладарин, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видос Смилевски, с. р.

337.

Врз основа на чл. 5 и 18 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА КРЕДИТИТЕ ВО СТРАНСТВО ВО 1968, 1969 И 1970 ГОДИНА ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА НАФТА, ПРИРОДЕН ГАС И ЦЕМЕНТ

1. Кредитите што се користат во странство во 1968, 1969 и 1970 година за увоз на опрема за изград-

338.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67, 54/67, 11/68, 13/68, 19/68 и 25/68) во колоната 6 се вршат следните измени, и тоа:

Реден број	Шифра од Номенклатурата СНГ	Наименовање	Поранешна кратенка за стоковен режим	Се заменува со кратенка за стоковен режим
1	2	3	4	5

Во секторот 2 — Сирови материји нејастиви освен горивото

211	262-10-10	Волна мерино непрана	ГДК	ДК
214	262-20-10	Волна мерино прана	ГДК	ДК
231	262-70-11	Волна мерино влачена или чешлана	ГДК	ДК

ба на капацитети за производство на нафта, природен гас и цемент, ќе се употребат до износот од 656,6 милиони динари, во смисла на одредбите од Законот за учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на капацитети за производство на нафта, природен гас и цемент („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), како учество на федерацијата во кредитирањето на изградбата на капацитети за производство на нафта, природен гас и цемент.

2. Овластената банка преку која се користат кредитите од точката 1 на оваа одлука или која по тие кредити дава гаранција, е должна, додека траат обврските спрема странство, да држи неангажиран дел на девизи депонирани кај неа со отказан рок подолг од една година, и тоа во височина од 1% од износот на обврските по тие кредити.

3. На кредитите од точката 1 на оваа одлука што овластената банка ги користи во странство односно по кои дава гаранција, не се применуваат одредбите на Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гаранти по кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/68).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 86

26 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

2. Во секторот 2 — Сурови материи нејастиви освен горивото, редните бр. 212, 213, 215 и 232 се менуваат и гласат:

Реден број	Шифра од Номенклатурата СНГ	Наименовање	Тар. број од Царинската тарифа	Форма на	
				Извозот	Увозот
1	2	3	4	5	6
„212	262-10-20	Волна крстосана непрана, финока до 30 микрони	53.01/1	ЛБ	ДК
212а	262-10-21	Волна крстосана непрана, финока над 30 микрони	53.01/1	ЛБ	РК
213	262-10-30	Волна табачка непрана, финока до 30 микрони	53.01/1	ЛБ	ДК
213а	262-10-31	Волна табачка непрана, финока над 30 микрони	53.01/1	ЛБ	РК
215	262-20-20	Волна крстосана прана, финока до 30 микрони	53.01/2	ЛБ	ДК
215а	262-20-21	Волна крстосана прана, финока над 30 микрони	53.01/2	ЛБ	РК
232	262-70-12	Волна крстосана влачена или чешлана финока до 30 микрони	53.05/1	ЛБ	ДК
232а	262-70-13	Волна крстосана влачена или чешлана, финока над 30 микрони	53.05/1	ЛБ	РК“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 89
26 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

339.

Врз основа на членот 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИТЕ И НАЧИНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68) точката 2 се менува и гласи:

„2. Височината на посебната давачка ја утврдува Сојузниот завод за цени, во согласност со Сојузниот секретаријат за стопанство и Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, а на начинот и според мерилата што се определени со оваа одлука.“

2. Точката 6 се менува и гласи:

„6. Заради прибавување потребни податоци документација за утврдување височината на посебната давачка, стопанските организации се должни да му достават на Сојузниот завод за цени еден примерок од пријавата за склучената работа на увоз односно извоз истовремено кога таа пријава ѝ ја поднесуваат на девизната контрола на Народната банка на Југославија, како и еден примерок од увозната односно извозната декларација што ѝ се поднесува на надлежната царинарница, и тоа за производите за кои може да се воведат посебна давачка.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 87
26 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

340.

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за стамбените односи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТАНОВИТЕ СО КОИ РАСПОЛАГА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/65 и 30/65) во точката 1 по зборовите: „од средствата предвидени во претсметката на Сојузниот извршен совет“ се додаваат зборовите: „и средствата на амортизацијата на овие станови“.

2. Во точката 2 зборовите: „член 48“ се заменуваат со зборовите: „член 35“.

3. Точката 3 се менува и гласи:

„3. Со становите изградени или купени од средствата предвидени во претсметката на Сојузниот извршен совет — за потребите на функционерите предвидени во оваа одлука, располага Комисијата за распределба на становите на функционерите.“

Со становите изградени или купени од средствата предвидени во претсметката на Сојузниот извршен совет — за потребите на работниците, како и од средствата на амортизацијата (точка 1), располага Комисијата за распределба на становите на сојузните органи.“

4. Точката 4 се менува и гласи:

„4. Комисијата за распределба на становите на функционерите ги врши следните работи:

1) ги разгледува потребите и можностите на станбената изградба за сојузните функционери;

2) му дава на Сојузниот извршен совет мислење за нацртот на планот на станбената изградба за потребите на функционерите, во поглед бројот на становите, структурата и локацијата;

3) го следи извршувањето на планот на станбената изградба за потребите на сојузните функционери;

4) им ги дава становите на користење на: функционерите што ги избира и именува Сојузната скупштина и што ги назначува Претседателството на Сојузната скупштина или Сојузниот извршен совет;

функционерите на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија (членови на Претседателството на Извршниот комитет и претседатели на комисиите); претседателот, генералниот секретар и оние членови на Извршниот одбор на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија што се наоѓаат на постојана работа во Сојузната конференција и членовите на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Југославија;

5) дава предлози за одобрување средства од сојузниот буџет што се потребни за адаптирање и поправки на станбените згради и становите во кои живеат функционерите.

Комисијата за распределба на становите на функционерите се состои од претседател и потребен број членови.

Претседателот и членовите на комисијата од ставот 2 на оваа точка ги именува Сојузниот извршен совет од редот на функционерите на сојузните органи и организации наведени во ставот 1 на оваа точка, и ги разрешува од должноста.

5. Во точката 5 став 1 зборовите: „(точка 3 став 1 под 2 и 3)“ се бришат.

6. Во точката 6 став 1 зборовите: „од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука“ се бришат.

7. Во точката 7 по одредбата под 1 се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„2) ги разгледува потребите и можностите на станбената изградба на сојузните органи и му дава предлози на Сојузниот извршен совет заради задоволување на тие потреби;

3) на Сојузниот извршен совет му дава мислење за нацртот на планот на Станбената изградба за потребите на работниците на сојузните органи, во поглед бројот на становите, структурата и локацијата;

4) го следи извршувањето на планот на станбената изградба за потребите на работниците на сојузните органи“.

Досегашните одредби под 2 и 4 се бришат, а досегашната одредба под 3 станува одредба под 5.

8. Во точката 9 зборовите: „во Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата“ се заменуваат со зборовите: „во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи“.

9. Во точката 11 зборовите: „од точката 3 став 1 под 1“ се заменуваат со зборовите: „од точката 4 став 1 под 4“.

10. Во точката 12 зборовите: „од точката 3 став 1 под 2 и 3 на оваа одлука“ се бришат.

11. Во точката 15 зборовите: „во Сојузниот секретаријат за буџет и организација на управата“ се заменуваат со зборовите: „во Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи“.

12. Во точката 17 ставот 2 се брише.

13. Во точката 18 став 1 зборовите: „(член 52 од Законот за станбените односи)“ се заменуваат со зборовите: „(член 39 од Законот за станбените односи)“.

14. Во точката 20 зборовите: „од членот 134 на Законот за станбените односи“ се заменуваат со зборовите: „од членот 63 на Законот за станбените односи“.

15. Точката 21 се брише.

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 88

26 јуни 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

341.

Врз основа на членот 10 од Законот за придонесите за обнова и изградба на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 29/65 и 12/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ

Член 1

Во Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите за обнова и изградба на Скопје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 43/65 и 30/66) во членот 2 став 2 точка 1 зборовите: „фондот за заедничка потрошувачка“ се бришат.

Во точката 2 по зборот: „имот“ записката се брише и се додаваат зборовите: „и од фондот за заедничка потрошувачка на организациите од членот 4 на Законот“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1/2-4822/1

12 јуни 1968 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Јанко Смоле, с. р.

342.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на производите од месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/66), во членот 11 точка 7 на крајот се брише точката и записката и се додаваат зборовите: „на постари животни“.

Во точката 11 зборовите: „екстракт од месо“ се заменуваат со зборовите: „соодветни протеински препарати“.

Член 2

Во членот 17 став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „лимонска, вишска и млечна киселина, оцет и емулгатори (натриум казеинат и соодветни протеински препарати)“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: „Во производството на производи од месо забранета е употреба на вештачки ароми“.

Член 3

Членот 18 се менува и гласи:

„Во производството на сите видови колбаси (освен на трајни колбаси), конзерви од месо и производите од членот 133 на овој правилник, што се обработуваат термички, се дозволува употреба на полифосфати односно фосфати, со тоа што во готовиот производ да не смее да има повеќе од 0,3% полифосфати и фосфати заедно (сметано како P_2O_5 — фосфорпентоксид).“

Во производството на производите од ставот 1 на овој член можат да се употребат полифосфати односно фосфати: динатриумфосфат, моносоднатриумфосфат, натриумметафосфат, натриумтриполифосфат, натриумпирофосфат и кисел натриумпирофосфат.“

Член 4

Во членот 20 ставот 5 се брише.

Член 5

Во членот 21 став 2 зборовите: „од 0,5°C“ се заменуваат со зборовите: „од — 0,5°C“.

Член 6

Во членот 22 став 1 зборовите: „од 18°C“ се заменуваат со зборовите: „од — 18°C“.

Во ставот 2 зборовите: „од 10°C“ се заменуваат со зборовите: „од — 10°C“.

Член 7

Во членот 23 став 3 зборовите: „чување, приготвување и одмрзнување“ се заменуваат со зборовите: „чување и приготвување“.

Член 8

Во членот 25 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Мелено месо не смее да се произведува од претходно смрзнувано месо.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 9

Во членот 31 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„За заштита на обвивките од мувла можат да се употребат сорбинска, лимонска, вишнска и млечна киселина, како и оцет.“

Член 10

Во членот 32 зборовите: „колбаси за печење, варени колбаси и колбаси од дробови“ се заменуваат со зборовите: „колбаси за печење и варени колбаси (колбаси од дробови)“.

Член 11

Во членот 33 став 1 зборовите: „свинско месо I категорија“ се заменуваат со зборовите: „свинско, говедско и овчо месо I или II категорија“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Во производството на трајни колбаси може да се употреби говедско и овчо месо само кога е тоа со овој правилник дозволено.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 12

Членот 39 се менува и гласи

„Сремски колбас е производ добиен од грубо иситнето свинско месо I категорија и цврсто масно ткиво, на кое може да му се додаде до 10% говедско месо.“

Кулен е производ добиен од мошне грубо иситнето свинско месо I категорија и цврсто масно ткиво.

Во производството на сремски колбас и кулен се употребуваат како додатоци особено лук и пипер.

Филот на сремскиот колбас се полни во свинско танко црево, а филот за кулен — во свинско слепо црево или други обвивки.“

Член 13

Во членот 42 зборовите: „свинско и“ се заменуваат со зборовите: „свинско или“.

Член 14

Во членот 44 зборот: „моргадсла“, се брише, а зборовите: „ловечки колбас, говедски колбас и сланински колбас“ се заменуваат со зборовите: „ловечки колбас и говедски колбас“.

Член 15

Членот 46 се брише.

Член 16

Во членот 48 став 1 по зборовите: „II категорија“ се додава записка и зборовите: „месно тесто до 10% и“.

Ставот 2 се брише.

Досегашните ст. 3 и 4. стануваат ст. 2 и 3.

Член 17

Членот 52 се брише.

Член 18

Во членот 53 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ако колбасите од ставот 1 на овој член се произведуваат како сланински колбаси, таквите колбаси мораат да содржат најмалку 20% месно тесто, а другиот дел го сочинува цврсто масно ткиво кое може да биде заменето со иситнето свинско месо.“

Досегашните ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 19

Во членот 58 став 2 зборовите: „овчи тенки црева“ и зборовите: „говедски тенки црева“ се заменуваат со зборовите: „обвивки“.

Член 20

Во членот 62 став 1 зборовите: „до 35%“ се заменуваат со зборовите: „до 40%“.

Ставот 2 се брише.

Член 21

Во членот 64 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Варени колбаси можат да се пуштаат во промет и без обвивка, под услов да се запакувани во соодветна амбалажа.“

Член 22

Во членот 68 став 3 на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „или во вештачки обвивки“.

Член 23

Во членот 70 став 1 по зборовите: „дробови“, се додава зборот: „бујон“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во производството на паштета од приготвено дроб може да се употреби до 2% емулгатори.“

Досегашните ст. 2, 3 и 4 стануваат ст. 3, 4 и 5.

Член 24

Во членот 71 став 2 по зборот: „дробови“, се додава зборот: „бујон“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Во производството на колбасите од ставот 1 на овој член можат да се употребат соја, гершпа, елда, ориз, брашно, до 2% обрано млеко во прав и јајца (најмалку 3% жолчка од јајца, а најмногу 2% белка).“

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во производството на колбасите од ставот 1 на овој член може да се употреби до 2% емулгатори.“

Член 25

Во членот 74 ставот 2 се брише.

Член 26

Во членот 78 точка 2 на крајот точката и записката се заменуваат со записка и се додаваат зборовите: „а ако се произведуваат со кожички — во производот мораат да бидат застапени природните односи на месото и масното ткиво“.

Член 27

Во членот 87 став 2 зборовите: „скроб до 4%“ се заменуваат со зборовите: „скроб до 6%“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Готовиот производ од ставот 1 на овој член може да содржи до 35% маст.“

Член 28

Во членот 92 став 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен шкембиња и срце во сос кои можат да содржат најмалку 50% термички обработена основна суровина“.

Член 29

Во членот 93 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во производството на производите од ставот 1 на овој член можат да се употребат јајца и други прехранбени продукти од анимално потекло.“

Член 30

Во членот 94 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во производството на производите од ставот 1 на овој член можат да се употребат јајца и други прехранбени продукти од анимално потекло.“

Член 31

Во членот 135 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во производството на производите од ставот 1 на овој член можат да се употребат винска и лимонска киселина, како и оцет.“

Член 32

Во членот 137 зборовите: „растително потекло“ се заменуваат со зборовите: „растително и анимално потекло“.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7499/1

12 јуни 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,

Владо Јуричиќ, с. р.

343.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА РИБИТЕ, РАКОВИТЕ, ШКОЛКАРИТЕ, МОРСКИТЕ ЕЖОВИ, ЖАБИТЕ, ЖЕЛКИТЕ, ПОЛЖАВИТЕ И НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/64), во членот 6 се додава нов став 2, кој гласи:

„За прехранбените продукти за кои со овој правилник е определено да мораат да имаат означен рок на употреба, декларацијата од ставот 1 на овој член мора да содржи и податок за датумот на производството и рокот на употребата на прехранбениот продукт.“

Член 2

Во членот 139 точката 2 се брише.
Досегашната точка 3 станува точка 2.

Член 3

Во членот 199 ставот 4 се менува и гласи:

„На дното на лемените лименки (деколаж) и на капакот на влечени лименки на рибини конзерви, мораат да бидат втиснати ознаки на називот на прехранбениот продукт, називот (името) на производителот и датумот на производството, и тоа шифрирани или во полн назив.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Ако ознаките на називот на прехранбениот продукт и на називот (името) на производителот се втиснати или литографираани во полн назив, а датумот на производството втиснат шифриран или во полн назив, таквите ознаки можат да бидат изоставени од декларацијата на обвивката односно етикетата.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7500/1

12 јуни 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

344.

Врз основа на членот 4 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2, во врска со членот 37 став 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ОВОШЈЕТО, ЗЕЛЕНЧУКОТ И ПЕЧУРКИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ ОД ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И ПЕЧУРКИ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64 и 25/65), по членот 367 се додава нов член 367а, кој гласи:

„За изготвување овошен напиток може да се произведува и пушта во промет прашок добиен врз база на природни концентрати, при чие произведување се употребени: шеќер, скробен шеќер односно скробен сируп, аскорбинска, лимонска и винска киселина, натриум бикарбонат, природни ароми и бои дозволени за бојосување на прехранбени продукти.“

Овошниот прашок од ставот 1 на овој член не може да се пушта во промет со ознака: „Природен овошен прашок“.

За произведување овошен прашок производителите се должни да донесат производителска спецификација.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7501/1

14 јуни 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

345.

Врз основа на членот 6 став 1 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА АМОНИУМНИТРАТ, ЗА РАКУВАЊЕ И СМЕСТУВАЊЕ НА АМОНИУМНИТРАТ И НЕГОВИ СМЕСОВИ

Член 1

Во Техничките прописи за преработка на амониумнитрат, за ракување и сместување на амониумнитрат и негови смесови, што се составен дел од Правилникот за Техничките прописи за преработка на амониумнитрат, за ракување и сместување на амониумнитрат и негови смесови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/66) во членот 1 став 3 зборовите: „73% амонијум-

нитрата (25,6% N)“ се заменуваат со зборовите: „78,6% амонијумнитрата (27,5% N)“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4333

26 јуни 1968 година

Белград

Заменик
Сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

346.

Врз основа на членот 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во согласност со Сојузниот совет за труд, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ

Член 1

Во Техничките прописи за градба на надземни електроенергетски водови (Додаток на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/67), што се составен дел на Правилникот за техничките мерки за изградба на надземни електроенергетски водови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/67) во точката 8.245 се додава нов став 2, кој гласи:

„Ако у поединим случајевима мера из става 1. ове тачке или каблирање нисконапонског вода нису из техничко-економских разлога оправдани, прелазак високонапонског вода напона 110 kV и више преко нисконапонског вода може се извршити ако еу за вод високог напона испуњени следећи услови:

— у прелазном распону предвиђена је појачана механичка и електрична изолација према тач. 5.42 и 5.43 ових прописа;

— нормално дозвољено напрезање проводника не сме прећи $\frac{1}{4}$ испитане чврстоће проводника;

— ако у прелазном пољу постоје носећи стубови, проверити да у прелазном распону остаје додатно оптерећење, а у суседним пољима да нема додатно оптерећења на проводницима и заштитним ужадима. У том случају дозвољена сигурносна висина износи 2 м.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2971

25 јуни 1968 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

347.

Врз основа на членот 12 од Основниот закон за статистиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66), во врска со Одлуката за донесување план на статистичките истражувања за 1968 година — Оддел Статистика на стопанските биланси, точка 12 („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/68), генералниот директор на Сојузниот завод за статистика донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ АНКЕТА ЗА АКТУЕЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Анкетата за актуелните проблеми на работењето на стопанските организации ќе отпочне на 5 јули 1968 година.

Со анкетата ќе се опфатат индустриските, градежните и трговските претпријатија.

2. Со анкетата ќе се соберат податоци за производството, реализацијата, извозот, залихите, цените, инвестициите, запосленоста и личните доходи.

3. Анкетата ќе се спроведе според упатствата и на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за статистика.

4. Во спроведувањето на анкетата учествуваат: Сојузниот завод за статистика и статистичките органи односно организации во републиките.

5. Податоците собрани со оваа анкета ќе служат исклучиво за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3870

27 јуни 1968 година

Белград

Генерален директор
на Сојузниот завод за
статистика,
Ибрахим Латифиќ, с. р.

348.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТОЛЕРАНЦИИТЕ НА ДОЛЖИНСКИ МЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Толеранции на должински мери:

— Објасненија и дефиниции на ISO-системот на толеранции и наелегувања — — — — — JUS M.A1.110

— Начин на определување на толеранции и отстапувања според ISO-системот, за називни мери до 500 mm — — — — — JUS M.A1.111

— Основи на толеранции и отстапувања според ISO-системот, за називни мери над 500 до 3150 mm — — — — — JUS M.A1.112

— Бројчени вредности на основните толеранции според ISO-системот, за називни мери до 500 mm — — — — — JUS M.A1.120

— Бројчени вредности на основните толеранции според ISO-системот, за називни мери над 500 до 3150 mm — — — — — JUS M.A1.121

— Бројчени вредности на основните отстапувања на толеранциските полиња според ISO-системот, за оски, за називни мери до 500 mm — — — — — JUS M.A1.130

— Бројчени вредности на основните отстапувања на толеранциските полиња според ISO-системот, за дупки, за називни мери до 500 mm — — — — — JUS M.A1.131

— Бројчени вредности на основните отстапувања на толеранциските полиња според ISO-системот, за оски и за дупки, за називни мери над 500 до 3150 mm — — — — — JUS M.A1.132

— Преглед на дозволените толеранциски полиња, за општа употреба, за мери до 500 mm — — — — JUS M.A1.140

— Преглед на препорачаните толеранциски полиња, за називни мери над 500 до 3150 mm — — — — JUS M.A1.141

— Преглед на дозволените налегнувања за општа употреба, во системот на основна дупка, за мери до 500 mm — — — — JUS M.A1.200

— Преглед на дозволените налегнувања за општа употреба, во системот на основна оска, за мери до 500 mm — — — — JUS M.A1.201

— Преглед на дозволените налегнувања за прецизната механика и часовникарството, во системот на основна дупка, за мери до 18 mm — — — — JUS M.A1.202

— Преглед на дозволените налегнувања за прецизната механика и часовникарството, во системот на основна оска, за мери до 18 mm — — — — JUS M.A1.203

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1969 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

1. Толеранции на мерки за должина:

Објасненија и дефиниции за поимите на ISA-системот на толеранции JUS M.A1.110

2. Толеранции на мерки за должина:

Основи на ISA-систем — — — — JUS M.A1.111

3. Толеранции на мерки за должина:

Основни толеранции за интервал мерки од 1 до 500 mm според ISA-систем — — — — JUS M.A1.120

4. Толеранции на мерки за должина:

Основни отстапувања на толеранциски полиња за оски според ISA-систем за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.130

5. Толеранции на мерки за должина:

Основни отстапувања на толеранциски полиња за дупки според ISA-систем за називни мерки од 1 до 500 mm — — — — JUS M.A1.131

6. Толеранции на мерки за должина:

Преглед на дозволени толеранциски полиња — — — — JUS M.A1.140

26. Толеранции на мерки за должина:

Преглед на препорачани и приоритетни налегнувања — — — — JUS M.A1.200
дonesени со Решението за југословенските стандарди за толеранциите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/55).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 јануари 1969 година.

Бр. 27-3947/1
13 јуни 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

349.

Врз основа на чл. 14, 14а и 41 од Законот за Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 47/66), членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот на Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/66) и членот 102 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67 и 54/67), во согласност со Сојузниот извршен совет, гувернерот на Народната банка на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ СО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ПО РАБОТИТЕ НА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Во Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/66, 11/67, 29/67, 48/67, 8/68, 17/68 и 23/68) во точката 4 став 1 под 4 зборовите: „до височина од 25% од износот на кредитот што банката му го дала на комитентот“ се заменуваат со зборовите: „до височина од 30% од состојбата на тие кредити, односно 30% од состојбата на кредитите за извоз дадени во смисла на одредбите под 1 и 5 став 1 на оваа точка ако е тоа за банката поповолно“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кредитот од одредбата под 7 став 1 на оваа точка банката може да го даде и со рок за враќање до 180 дена, ако е во прашање извоз за консигнациони складишта во воневропски земји.“

Досегашните ст. 3, 4 и 5 стануваат ст. 4, 5 и 6.

2. Во точката 5 став 5 во одредбата под 2 зборовите „а кој преминува една четвртина од утврденитиот реесконтент лимит“ се бришат.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Банката што од средствата од членот 1 на Законот за насочување средствата што ќе се користат за давање определени кредити за инвестиции, користејќи до 31 август 1968 година повеќе од 50% за давање кредити за намените од членот 2 на тој закон, може да го пречекори реесконтентниот лимит за дел од тие кредити што ги реесконтитира во смисла на точката 4 став 1 под 8 на оваа одлука.“

3. Во точката 7 став 1 на крајот се додаваат зборовите: „и на сметките на штедните влогови по видување.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Ограничувањето од ставот 1 на оваа точка не се однесува на делот од реесконтентниот односно документарниот кредит што банката го користи кај Народната банка на Југославија во смисла на точката 4 став 1 под 9 на оваа одлука.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 73

26 јуни 1968 година
Белград

Народна банка на Југославија

Гувернер,
др Никола Миљаниќ, с. р.

350.

Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68 и 26/68), во врска со членот 76 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67, 54/67 и 15/68), генералниот директор на Службата на општественото книговодство пропишува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО НАМИРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Корисниците на општествени средства од членот 1 на Законот за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства (во натамошниот текет: Законот), освен општествено-политичките заедници и нивните органи, што во пропишаниот рок не постапиле според членот 2 од Законот, составуваат посебно списоци на ненамирените долгови и посебно списоци на ненаплатените побарувања, што втасале до 15 февруари 1968 година, според одредбите на ова упатство.

Во списоците на долговите се внесуваат долговите на корисниците од членот 1 на Законот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не се намирени до денот на поднесувањето на списоците и налозите според ова упатство.

Во списоците на побарувањата се внесуваат побарувањата од корисниците од членот 1 на Законот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не се наплатени до 27 април 1968 година, до кој ден се вршени исправки во списоците и налозите според точката 9 од Упатството за постапката за намирување определени долгови на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/68).

Списоците на долговите и списоците на побарувањата корисниците на општествени средства од ставот 1 на оваа точка ѝ ги доставуваат на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство, при што тие ги доставуваат и вирманските налози за намирување на своите долгови. Вирманските налози се доставуваат само до височината на вкупните побарувања искажани во списоците на побарувањата.

2. Општествено-политичките заедници и нивните органи, што во пропишаниот рок не постапиле според членот 2 од Законот, составуваат само списоци на своите долгови спрема корисниците од членот 1 на Законот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не се намирени до денот на поднесувањето на списоците и налозите според ова упатство.

Заедно со списоците на долговите општествено-политичките заедници односно нивните органи ѝ доставуваат на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство и вирмански налози за намирување на своите долгови искажани во списоците на долговите.

3. Корисниците на општествени средства од членот 1 на Законот, освен општествено-политичките заедници и нивните органи, што првобитно не ги пријавиле сите свои долгови и сите свои побарувања составуваат нови списоци на долговите и нови списоци на побарувањата, во кои ги искажуваат ненамирените долгови и ненаплатените побарувања од корисниците на општествени средства од членот 1 на Законот.

Во списоците на долговите што ги составуваат корисниците од ставот 1 на оваа точка се внесуваат долговите втасани до 15 февруари 1968 година што не се намирени до денот на составувањето на списоците според ова упатство. Во списоците на побарувањата се внесуваат побарувањата втасани до 15 февруари 1968 година што не се наплатени до 27 април 1968 година, до кој ден се вршени исправки во списоците и налозите според точката 9 од Упатството за постапката за намирување определени долгови на корисниците на општествени средства.

Заедно со списоците на долговите и со списоците на побарувањата корисниците на општествени средства од ставот 1 на оваа точка поднесуваат и вирмански налози за ненамирените долгови, и тоа до износот на вкупните побарувања од списоците на побарувањата составени според ова упатство, намален за износот на намирение долгови според првобитно поднесените списоци.

4. Корисниците на општествени средства од членот 10а став 3 на Законот (фондови на општествено-политичките заедници основани според одредбите на Основниот закон за финасирање на општествено-политичките заедници — „Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67, фондови на општествено-политичките заедници основани за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и општествено-политички заедници — по основ на обврските од средствата за инвестиции во стопанството) составуваат само списоци на своите долгови спрема корисниците од чл. 1 и 10а од Законот што втасале до 15 февруари 1968 година, а не се намирени до денот на поднесувањето на списоците и налозите според ова упатство.

Заедно со списоците на долговите корисниците на општествени средства од ставот 1 на оваа точка ѝ доставуваат на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство и вирмански налози за намирување на сите долгови искажани во списоците на долговите.

5. Во списоците на долговите што корисниците на општествени средства ги составуваат според одредбите на ова упатство, долговите се внесуваат по хронолошки ред според денот на втасаноста.

Ако долговите во првобитно поднесените списоци биле неправилно искажани во поглед роковите на втасаноста, и ако поради тоа одделни долгови останале ненамирени, бидејќи долговите се намируваат само во височината на вкупните побарувања, вирманските налози за намирување на таквите долгови се поднесуваат според ова упатство независно од височината на побарувањата.

Списоците на долговите и списоците на побарувањата, заедно со вирманските налози, корисниците на општествени средства ги доставуваат според одредбите на ова упатство најдоцна до 15 јули 1968 година.

6. Вирманските налози во смисла на ова упатство корисниците на општествени средства ги испоставуваат на товар на својата редовна жиро-сметка, во корист на соодветната сметка на своите доверители.

Вирманските налози се испоставуваат на образецот бр. 50 — Општ налог за пренос, и на сите примероци на налогот во горниот дел се става видната ознака „ДОПОЛНЕНИЕ НА КЛИРИНГОТ“.

7. За фондовите на општествено-политичките заедници и за средствата за инвестиции во стопанството списоците на долговите и вирманските налози според ова упатство ги составува и доставува работната заедница на фондот односно деловната банка или соодветниот орган или работната организација, на кои им е доверено да го водат работењето на овие фондови односно средства.

8. Организационата единица на Службата на општественото книговодство ќе ги изврши доставените вирмански налози во смисла на ова упатство од расположивите средства на жиро-сметката на односниот корисник. Ако на жиро-сметката на односниот корисник нема доволно средства за извршување на доставените вирмански налози, организационата единица на Службата на општественото книговодство ќе ги користи за нивното извршување и сите други расположиви средства на тој корисник, без оглед на одредбите на членот 336 од Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/66 и 1/68).

Ако ниту другите расположиви средства на корисникот на општествени средства не се доволни за извршување на доставените вирмански налози, организационата единица на Службата на општественото книговодство ќе ги евидентира неизвршените вирмански налози и ќе го обезбеди нивното извршување на истиот начин како што тоа се прави по судски одлуки.

9. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 63
27 јуни 1968 година
Белград

Генерален директор
на Службата на општественото
книговодство,
Радован Макиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАН- СКО ПЛАНИРАЊЕ

Владимир Пејовски, раководител на групата за инвестиции во Сојузниот завод за стопанско планирање, се назначува за помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 56
26 јуни 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
336. Резолуција за физичката култура — — — — —	505
337. Одлука за начинот на користењето на кредитите во странство во 1968, 1969 и 1970 година за изградба на капацитети за производство на нафта, природен гас и цемент — — — — —	503
338. Одлука за измени на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	508
339. Одлука за измени на Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	509
340. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за давање на користење на становите со кои располага Сојузниот извршен совет — — — — —	509
341. Правилник за измена и дополнење на Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите за обнова и изградба на Скопје — — — — —	510
342. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на производите од месо — — — — —	510
343. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на рибите, раковите, школкарите, морските ежови, жабите, желките, полжавите и нивните преработки — — — — —	512
344. Правилник за дополнење на Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки — — — — —	512
345. Правилник за измена на Правилникот за Техничките прописи за преработка на амонинитрат, за ракување и сместување на амонинитрат, и неговите смесови — — — — —	512
346. Правилник за дополнење на Правилникот за техничките мерки за изградба на надземни електроенергетски водови — — — — —	513
347. Решение за спроведување анкета за актуелните проблеми на работењето на стопанските организации — — — — —	513
348. Решение за југословенските стандарди од областа на толеранциите на должински мерки — — — — —	513
349. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за регулирање на односите на деловните банки со Народната банка на Југославија по работите на краткорочно кредитирање — — — — —	514
350. Упатство за постапката за дополнително намирување на определени долгови на корисниците на општествени средства — — — — —	515